

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Мухамед Јашари од с. Групчин, Желино УП2 09-61/22 од 4 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-31 од 14 јануари 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.11-31 од 14 јануари 2022 година се поништува и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот да обезбеди изјава за согласност за приклучување на неговиот објект од сосопственикот наведен во имотниот лист.
4. Електродистрибуција потоа да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Мухамед Јашари од с. Групчин, Желино до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Приговор УП 09-61/22 од 4 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр.11-31 од 14 јануари 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според жалителот, објектот е легализиран и поради тоа треба да добие приклучок.

Според Електродистрибуција, оптовареноста на трафостаницата ТС Групчин 2 изнесува 78%.

На седницата на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 април се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-61/22 од 4 април 2022 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 14 јануари 2021 година
  - РОБСП 11-31 од 14 јануари 2021 година на КЕЦ Тетово
  - Пресметка за падот на напонот во мрежа
  - GIS скица
2. Дополнителни докази од 8 април 2022 година со прилог:
  - Имотен лист бр 1358 за КП бр. 875, КО ГРУПЧИН
  - Одобрение за градба со правосилност од 14 јуни 2019 година

Видно од документацијата е дека постојат технички услови за реализација на приклучок на објектот на жалителот, но поради фактот што во имотниот лист се наведени двајца сосопственици, потребно е да се обезбеди согласност за приклучување и од сосопственикот.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека приклучок може да се реализира доколку се обезбеди согласност за приклучување од страна на сосопственикот наведен на имотниот лист, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. УП2 09-61/22  
21 април 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски